



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општествено информирање 60802 603 19649

Петок, 20 февруари 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 10

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 18 динари. Аконтацијата на претплатата за 1981 год. изнесува 300 динари. Рок за рекламации 15 дена — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 65-732; Телекс 11756

97.

Врз основа на член 8 од Законот за привремена забрана за располагање со делот од општествените средства за исплатување на дневници за службени патувања, надоместоци за трошоците за превоз на службено патување, издатоци за репрезентација, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за авторски хонорари и издатоци врз основа на договор за вршење на привремени или повремени работи, во првото тримесечје на 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И ИСКАЖУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ДО КОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ ДА РАСПОЛАГААТ СО ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1981 ГОДИНА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ

Член 1

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства го утврдуваат и искажуваат износот до кој можат да располагаат со општествени средства во првото тримесечје на 1981 година за исплатување на дневници за службени патувања, надоместоци за трошоците за превоз на службено патување, издатоци за репрезентација, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за авторски хонорари и издатоци врз основа на договор за вршење на привремени или повремени работи (во натамошниот текст: определени издатоци) на начин пропишан со овој правилник.

Член 2

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства износот до кој можат да располагаат со општествени средства во првото тримесечје на 1981 година за исплатување на определени издатоци, го утврдуваат со одлука на органот на управувањето во согласност со одредбите на чл. 2 до 6 од Законот за привремена забрана за располагање со делот на општествени средства за исплатување на дневници за службени патувања, надоместоци за трошоците за превоз на службено патување, издатоци за репрезентација, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за авторски хонорари и издатоци врз основа на договор за вршење на привремени или повремени работи во првото тримесечје на 1981 година (во натамошниот текст: Законот).

Член 3

Организациите на здружен труд, односно други корисници на општествени средства го утврдуваат износот до кој можат да располагаат со општествени средства за исплатување на определени издатоци

во првото тримесечје на 1981 година врз основа на книговодствените податоци за тие издатоци што се надоместени од вкупниот приход, односно приходот и врз основа на книговодствените податоци за тие издатоци што непосредно ги товареле инвестициите за основните средства и средствата за заедничка потрошувачка во првото тримесечје на 1980 година во согласност со одредбите на чл. 2 до 6 од Законот.

Член 4

Ако организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства во првото тримесечје на 1980 година немал определени издатоци што непосредно ги товарат инвестициите за основни средства, односно што непосредно товарат определена инвестиција за основни средства, износот на издатоците за тие намени го утврдува со одлука на органот на управувањето.

Член 5

Заради искажување на определени издатоци во првото тримесечје на 1981 година организациите на здружен труд, односно други корисници на општествени средства, за определени издатоци за кои не е пропишано посебно синтетичко konto, ќе отворат во своето книговодство посебно аналитичко konto во рамките на синтетичкото konto на кое се врши книжењето на тие издатоци.

Член 6

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства износите на определени издатоци ги искажуваат на Образецот ОИ — Податоци за определени издатоци од 1 јануари до 31 март 1981 година, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел, и тоа:

1) во колоната 2 — бројот на синтетичкото односно на аналитичкото konto на кое во 1981 година се книжат тие издатоци;

2) во колоната 4 — износот на определени издатоци утврден за првото тримесечје на 1980 година во смисла на член 3 од овој правилник, освен издатоците за намените од член 2 став 5 член 6 став 2 и член 10 од Законот, и издатоците за намените од член 4 на овој правилник;

3) во колоната 5 — износот на определени издатоци утврден за првото тримесечје на 1981 година во согласност со одредбите на Законот, освен издатоците за намените од член 2 став 5, член 6 став 2 и член 10 од Законот, и издатоците утврдени во согласност со одредбите на член 7 од Законот и издатоците за намените од член 4 на овој правилник, и тоа:

— под реден број 1 — износот што е утврден во согласност со одредбите на член 5 став 2 од Законот;

— под реден број 2 — износот што е утврден во согласност со одредбите на член 5 став 1 од Законот;

— под ред. бр. 4 и 5 не се внесуваат податоци;

— под реден број 6 — износот што е утврден во согласност со одредбите на член 3 од Законот;

— под реден број 7 — износот што е утврден во согласност со одредбите на член 4 од Законот;

— под реден број 8 — износот што е утврден во согласност со одредбите на член 6 став 1 од Законот;

— под ред. бр. 9 и 10 не се внесуваат податоци;

— под реден број 11 — износот што е утврден во согласност со одредбите на член 2 ст. 1 до 4 од Законот, со тоа што по одредбите на член 2 став 1 од Законот го утврдуваат износот до кој можат да вршат исплатувања на дневници за службени патувања организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства кои не се наведени во одредбите на член 2 ст. 2 до 4 од Законот. Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства од член 2 ст. 2 до 4 од Законот под овој реден број ги искажуваат износите што ќе ги утврдат во согласност со тие ставови;

— под реден број 12 — износот од колоната 4, намален за 30%;

— под реден број 13 — износот што претставува разлика помеѓу износот искажан под реден број 14 и износот под реден број 12 на оваа колона;

— под реден број 14 — износот што е утврден во согласност со одредбите на член 2 ст. 1 до 4 од Законот, со тоа што по одредбите на член 2 ст. 1 од Законот го утврдуваат износот до кој можат да вршат исплатување на надоместоци за трошоците за превоз на службено патување организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства кои не се наведени во одредбите на член 2 ст. 2 до 4 од Законот. Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства од член 2 ст. 2 до 4 на Законот под овој реден број ги искажуваат износите што ќе ги утврдат во согласност со тие ставови.

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства, кои височината до која можат да располагаат со општествени средства за исплатување на определени издатоци во првото тримесечје на 1981 година, ја утврдуваат со одлука на органот на управувањето во зависност од растезот на вкупниот приход, односно приходот во првото тримесечје на 1981 година во однос на првото тримесечје на 1980 година, износите во колоната 5 на Образецот ОИ ги искажуваат во височина што со одлука ја утврдил органот на управувањето, а најмногу до износот што ќе го утврдат според остварениот вкупен приход, односно приходот во првото тримесечје на 1981 година во однос на првото тримесечје на 1980 година со примена на индексот на остварениот вкупен приход, односно приходот коригиран за пропишаниот број индексни поени, врз износот искажан во колоната 4 од Образецот ОИ (на пример ако индексот на вкупниот приход во првото тримесечје на 1981 година изнесува 130, издатоците за репрезентација можат да изнесуваат 110, или ако индексот на вкупниот приход изнесува 95, издатоците за репрезентација можат да изнесуваат 75% од износот утврден за првото тримесечје на 1980 година, и слично);

во колоната 6 — износот на определени издатоци во првото тримесечје на 1981 година искажан на соодветните конта од колоната 2 на Образецот ОИ, освен издатоците што на тие конта се искажани за намените од член 2 став 5 член 6 став 2, чл. 7 и 10 од Законот и издатоците за намените од член 4 на овој правилник.

Член 7

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства кои се основани во првото тримесечје на 1980 година и кои не вршеле дејност во текот на целото тримесечје, во колоната 5 од Образецот ОИ ги искажуваат износите што ќе ги утврдат во согласност со одредбите на чл. 2 до 6 од Законот, врз основа на износите од колоната 4 на Образецот ОИ зголемени сразмерно на времето во кое не вршеле дејност во првото тримесечје на 1980 година.

На начинот од став 1 од овој член ќе се утврдат и износите што се искажуваат во колоната 5 и во случај на статусни промени, ако статусната промена настанала во текот на првото тримесечје на 1980 година.

Ако статусната промена настанала по првото тримесечје на 1980 година, а до 31 декември 1980 година, при составувањето на завршната сметка за 1980 година, износот на определени издатоци во првото тримесечје на 1980 година ќе се распореди на организациите на здружен труд, односно на други корисници на општествени средства кои во 1981 година настануваат со таа статусна промена.

На начинот од став 3 на овој член ќе се постапи и во случај на статусни промени што ќе настанат и во првото тримесечје на 1981 година.

Податоците за определени издатоци се искажуваат во Образецот ОИ во динари без пари, а другите податоци — со броеви без децимали.

Член 8

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства го доставува Образецот ОИ до надлежната служба на општественото книговодство до 30 април 1981 година, во два примерока.

Член 9

Службата на општественото книговодство на Југославија ќе го приспособи Образецот ОИ за потребите на механографска обработка.

Член 10

Организацијата на здружен труд, односно друг корисник на општествени средства за погон, односно работна единица во странство, за која врши самостојна пресметка, го составува и доставува до Службата на општественото книговодство Образецот ОИ врз основа на податоците од посебното книговодство на начинот пропишан со овој правилник.

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузен секретар за
финансии,

инж. Петар Костиќ, с. р.

Образец ОИ

Организација на здружен труд,
односно друг корисник на
општествени средства

ПОДАТОЦИ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАРТ 1981 ГОДИНА

Реден број	Конто	Елементи	Прво тримесечје на 1981 година		
			Износ утврден за првото тримесечје на 1980 година	Износ утврден според остварениот вкупен приход, односно на приходот	Износ искажан на соодветното конто
1	2	3	4	5	6
1		Издатоци за реклама и пропаганда заради унапредување на странскиот туристички промет и издатоци за реклама и пропаганда по пат на печатот, радиото и телевизијата			
2		Други издатоци за реклама и пропаганда			
3		Вкупно (реден број 1 плус реден број 2)			
4		Издатоци за репрезентација во Југославија		xxxx	
5		Издатоци за репрезентација во странство		xxxx	
6		Вкупно (реден број 4 плус реден број 5)			
7		Издатоци врз основа на договори за вршење на привремени или повремени работи			
8		Издатоци за авторски хонорари			
9		Дневници за службени патувања во Југославија		xxxx	
10		Дневници за службени патувања во странство		xxxx	
11		Вкупно (ред. бр. 9 плус ред. бр. 10)			
12		Надомест за употреба на сопствени автомобили на службено патување			
13		Други надомести за трошоците за превоз на службено патување			
14		Вкупно (ред. број 12 плус ред. број 13)			
15		Број на месеците на работењето во првото тримесечје на 1980 година			
16		Индекс на вкупниот приход, односно на приходот во првото тримесечје на 1981 во однос на првото тримесечје на 1980 година			

Раководител на книговодството,

Раководител на организацијата на здружен
труд односно на друг корисник на
општествени средства,

98.

Врз основа на член 16 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80), Сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗДАВАЊЕ И АМОРТИЗАЦИЈА НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

1. Со оваа наредба се регулираат начинот на издавање, текстот, формата и амортизацијата на обврзниците на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: обврзници), што се издаваат за запишување на задолжителен заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово (во натамошниот текст: заем).

2. Заради издавање обврзници на износот на постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово (во натамошниот текст: Фондот) организацијата на здружен труд врши пресметка на уплатените средства на Фондот на образецот „СФ“ — Пресметка на постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што е отпечатен кон оваа наредба и претставува нејзин составен дел.

Образецот „СФ“ се пополнува и се доставува, заедно со завршната сметка на уплатувачот на заемот, до надлежната служба на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата) во два примероци.

Организацијата на здружен труд која трајно врши стопанска дејност на територијата на две или на повеќе републики, односно автономни покраини, е должна за делот од дејноста што ја врши на територијата на одделна република, односно автономна покраина да достави и поднесе образец „СФ“ до Службата. Службата што го прима образецот „СФ“ го доставува до службата на општественото книговодство на републиката, односно автономната покраина на која ѝ се насочуваат уплатите на заемот.

Кон образецот „СФ“ уплатувачот на заемот истовремено поднесува до Службата и налог за уплата, односно за враќање на разликата на заемот, утврдена со завршната сметка. Враќање на заемот врши Службата од средствата на уплатувачите на заемот во републиката, односно автономната покраина, на начин определен со пропис на републиката односно автономната покраина.

Ако Службата утврди дека уплатите според конечната пресметка искажани на образецот „СФ“ на годишниот износ на заемот не одговараат на вистинските уплати извршени во текот на уплатниот период или дека конечната пресметка не е правилно извршена, ќе му го врати на подносителот. Подносителот е должен, во рок што ќе го определи Службата, да ги изврши потребните исправки и да ги отстрани недостатоците, како и да ѝ достави на Службата нова конечна пресметка на образецот „СФ“.

Ако се работи за враќање на заем на уплатувач чија годишна пресметка е завршена и вклуче-

на во списокот за издавање обврзници, враќање на уплатениот заем се врши по врачувањето на обврзниците од страна на Народната банка на Југославија, во рок од два месеци од денот на утврденото право на враќање на заемот, на начин што ќе го определи Службата на општественото книговодство на Југославија.

3. Врз основа на податоците од точка 2 на оваа наредба, Службата врши пресметка и составува список на уплатувачите на заемот по републики и автономни покраини.

Списоците од став 1 на оваа точка, врз основа на кои се издаваат обврзниците на Фондот, ги содржат следните податоци:

- 1) број на жиро-сметката и на поштата на уплатувачот на заемот;
- 2) назив на уплатувачот на заемот;
- 3) пренесен износ на име заем од претходната година;
- 4) износ на уплатениот заем за односната година;
- 5) износ на пресметаната интеркаларна камата;
- 6) вкупен износ на заемот за кој се издаваат обврзници;
- 7) износ на заемот помал од 1.000 динари што се пренесува во наредната година.

4. Списоците од точка 3 на оваа наредба Службата на општественото книговодство на Југославија е должна да им ги достави на Фондот и на Народната банка на Југославија до 30 јуни текуштата година за претходната година.

5. Врз основа на списоците од точка 3 на оваа наредба примени од Службата на Општественото книговодство на Југославија, Народната банка на Југославија им издава обврзници на уплатувачите на заемот до 31 декември текуштата година за претходната година.

По рокот од став 1 на оваа точка Народната банка на Југославија обврзниците што не можела да им ги врати на уплатувачите на нивната адреса што е назначена во списокот ќе им ги достави на уплатувачите на нивно писмено барање.

6. Обврзниците на Фондот им се издаваат на уплатувачите на заемот на годишниот износ на заемот уплатен до 15 март текуштата година за претходната година, зголемен за износот на пресметаната интеркаларна камата согласно со член 12 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година.

Интеркаларната камата од став 1 на оваа точка се пресметува според стапка од 5% годишно за време од денот на уплатувањето на заемот до денот на почетокот на отплатувањето на заемот и заедно со него претставува основица за издавање обврзници на Фондот.

7. Обврзниците на Фондот се издаваат во апоени од 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 и 1.000.000 динари.

Издадените обврзници на Фондот не можат да ѝ се вратат на Народната банка на Југославија заради замена со обврзници со помали или поголеми апоени.

8. Обврзниците на Фондот се состојат од два дела, и тоа:

- 1) плашт на обврзницата, на кој се отпечатени сите битни елементи предвидени со оваа наредба;
- 2) талон, кој содржи 13 еднакви годишни ануитетски купони по кои имателот на обврзниците врши наплата на главницата и на пресметаната камата.

Плаштот на обврзницата на Фондот го содржи следниот текст:

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

ФОНД НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Број на обврзницата _____ Серија _____

ОБВРЗНИЦА НА ДОНЕСУВАЧ

за уплатен задолжителен заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово за 19— година

На _____ динари кој износ ќе го исплати Народната банка на Југославија од името и за сметка на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фондот) во 13 (тринаесет) еднакви годишни рати, со 5% годишна камата.

Првата отплата со каматата (ануитет) втасува по три години од денот на истекот на годината за која заемот е уплатен.

Обврската според оваа обврзница се намирава врз основа на ануитетските купони кои претставуваат нејзин составен дел. Со исплатата на последниот купон престанува обврската на Фондот според оваа обврзница.

За обврската на Фондот според оваа обврзница гарантира федерацијата.

Во Белград на _____ 19— година

Директор на Фондот*

Грбот на плаштот на обврзницата го содржи следниот текст:

„Оваа обврзница се издава врз основа на Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80).

Работите на издавање и амортизација по оваа обврзница ги врши, од името и за сметка на Фондот, Народната банка на Југославија.

Правото на наплата на одделни ануитетски купони од оваа обврзница застарува за три години од денот на втасаноста на наплатата.

Забелешка:

„Овде треба да се запише амортизациониот план.“
Текстот на ануитетските купони бр. 1 до 13 гласи:

1) на предната страна од купонот:

„Купон на обврзницата на Фондот по заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово.

За 19— година.

Износот од _____ динари по овој купон втасува за исплата на 1 01. 19— година“;

2) на грбот од купонот:

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Фонд на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, Белград“

Текстот на обврзниците на Фондот се печати на јазиците на народите на Југославија.

9 Амортизација на издадените обврзници на Фондот Народната банка на Југославија врши од средствата на Фондот.

Втасаните купони од обврзниците на Фондот уплатувачите на заемот ги поднесуваат заради наплата до Службата која наплатените износи ги пренесува на нивната жиро-сметка.

Купоните од обврзниците на Фондот можат да ги наплатуваат и физички лица што дошле во послед на обврзниците на Фондот, односно на купоните на обврзниците на Фондот.

10. Обврзниците на Фондот што се загубиле се амортизираат во согласност со член 40 од Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/78).

11. Одредбите на оваа наредба ќе се применуваат на издавањето и амортизацијата на обврзниците на Фондот издадени врз основа на средствата на задолжителниот заем уплатен за периодот од 1981 до 1985 година.

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-796
3 февруари 1981 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

Образец „СФ“

(организациона единица на СОК)

Уплатувач _____

СР-САП _____

Место _____

Улица _____

_____ бр. _____

Дејност _____

ПРЕСМЕТКА

НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 19— ГОДИНА

Уплата и пресметување на средствата за период — — месец	Реден број	Датум на уплата	Износ во динари без пари
1	2	3	4
		01	
		02	
		03	
		04	
		05	
		06	
		07	
		08	
		09	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	

1	2	3	4
Вкупно уплатен заем до 31 декември 19 — година	20	xxxx	
	21		
	22		
	23		
Уплата на разликата според завршната сметка	24		
Вкупно уплатен заем од 1 јануари до 15 март 19— година (ред. бр. 21 до 24)	25	xxxxxx	
Вкупно уплатен заем (ред. бр. 20 + 25)	26	xxxx	
Салдо на уплатите за кои не се издадени обврзници според претходните пресметки	27	xxxxx	
Вкупен износ на заемот (реден број 26 + реден број 27)	28	xxxxx	

Датум ————— 19 ——— година

М. П.

Потпис
на овластеното лице
на уплатувачот на заемот,

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ „СФ“

Во колона 2 се запишува месецот за кој е извршена уплата на заемот. Ако со еден налог е уплатена аконтација за повеќе месеци, се запишуваат месеците на кои уплатата се однесува. На пример, при уплатата за период јануари — март ќе се внесе: „за јануари, февруари и март“. Ако аконтација за еден месец е уплатена со повеќе налози, соодветните податоци од секој налог се внесуваат под посебни редни броеви на колоната 2.

Како датум на уплата во колона 3 се внесува датумот на изводот на жиро-сметката, т.е. денот кога е товарена жиро-сметката на уплатувачот на заемот.

Месеците се обележуваат со арапски двоцифрени броеви, и тоа: јануари со „01“ февруари со „02“, ноември со „11“ итн. На пример, уплатата извршена на 25 февруари се искажува во колона 3 со „25.02“.

Во колона 4, од ред. бр. 01 до 19 се внесуваат само ефективните уплати извршени во корист на соодветната збирна сметка на заемот до 31 декември на пресметковната година. Во таа колона, под ред. бр. 21, 22 и 23 се внесуваат уплатите на заемот во наредната година по основ на обврските за годината за која се врши пресметување на заемот (декемверска аконтација и сл.), што се извршени заклучно со 15 март наредната година.

Под реден број 24 се запишува износот на уплатената разлика утврдена со завршната сметка.

Под реден број 27 се запишува салдото на уплатата за кои не се издадени обврзници според претходната пресметка (остатокот по заокружувањето на основицата за издавање обврзници во списокот). Тие податоци ги внесува надлежната служба на спшгственото книговодство.

За износот на враќањата на заемот извршени во текот на пресметковниот период се намалуваат поранешните уплати. На ист начин се постапува и при враќањето на уплатените аконтации според завршната сметка на уплатувачот.

Вратените уплати не се запишуваат во образецот „СФ“. Во случај на делумно враќање на заемот, во образецот „СФ“ се запишуваат само првите уплати и тоа само до износот што останува како обврска според завршната сметка (износ што не се враќа).

99.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за патните исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/79) и член 99 точка 5 од Законот за движењето и престојот на странците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА СТРАНЦИ

1. Надлежните органи кои според одредбите на Законот за патните исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Законот за движењето и престојот на странците им издаваат патни и други исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на странците ќе ги наплатуваат образците на тие исправи по следните цени; и тоа образецот за:

	Динари
1) пасош (личен, семеен) — — — —	79
2) дипломатски пасош — — — —	70
3) службен лист — — — —	70
4) заеднички пасош — — — —	120
5) детски пасош — — — —	70
6) патна листа — — — —	70
7) патна листа за странци — — — —	90
8) патни исправи за бегалци — — — —	70
9) патни исправи за лица без државјанство — — — —	70
10) лични карти за странци — — — —	50
11) туристички пропусници — — — —	10

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за определување на цените на образците за патни и други исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на странци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/80).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 270-3-1/38
28 јануари 1981 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с.р.

100.

Врз основа на член 42 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната управа за царини утврдува

ЛИСТА

НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА СТОКИТЕ ШТО ДРЖАВЈАНИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СТРАНЦИ ДРЖАВЈАНИ НЕПОСРЕДНО ГИ УВЕЗУВААТ, ОДНОСНО ГИ ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО

1. За стоките што државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странски

државјани непосредно ги увезуваат, односно ги примаат од странство, се определува царинска основица, и тоа:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Назив на производот	Единица на мера	Царинска основица во динари по единица на мера
1	2	3	4	5
1	09.01	Кафе:		
		1) сурово во зрно	kg	170
		2) пржено или мелено	kg	260
		3) екстракти на кафе („Nes-safe“)	100 g	90
2	22.09	Виски	литар	200
3	21.02	Цигари	20 парч.	20
4	37.02	Филмови во ролци:		
		1) колор-негатив-филмови:		
		а) формат 110 (pocket) и 126 (instamatic):		
		1) 12 снимки	парч.	45
		2) 20 снимки	парч.	60
		б) формат 135 (leica):		
		1) 12 снимки	парч.	45
		2) 24 снимки	парч.	60
		3) 36 снимки	парч.	80
		в) формат 120 (rollfilm) со должина од 61,5 m	парч.	50
		2) преобратни (dia-filmovi):		
		а) формат 110 и 126, 20 снимки	парч.	130
		б) формат 135:		
		1) 20 снимки	парч.	115
		2) 36 снимки (без врамување)	парч.	140
		3) 36 снимки (со врамување)	парч.	160
		в) кино-филмови:		
		1) супер 8	парч.	165
		2) 2 : 8	парч.	180
		3) супер 8 плус (со магнетна лента)	парч.	190
		4) супер 8 тонски	парч.	210
		3) Полароид филмови:		
		а) црно-бели, 8 снимки	парч.	85
		б) во боја:		
		1) 8 снимки	парч.	120
		2) 10 снимки	парч.	155
5	40.11	Гуми за патнички автомобили од сите видови:		
		1) внатрешни гуми	kg	190
		2) надворешни гуми:		
		а) дијагонални, обични	kg	120
		б) радијални	kg	170
		в) тубелес	kg	200
		г) протектирани:		
		1) дијагонални	kg	85
		2) радијални	kg	120
		3) тубелес	kg	140
6	42.03	Предмети за облекување од природна кожа:		
		1) мантили:		
		а) од мека кожа	парч.	6.500
		б) од велур кожа	парч.	5.100
		2) јакни:		
		а) од мека кожа	парч.	4.200
		б) од велур кожа	парч.	3.400
		3) предмети за облекување за деца	kg	900
7	43.03	Предмети за облскување од крзно:		
		1) од фино крзно:		
		а) бунди:		
		1) „Нерц“ („Визон“, „Минг“, „Канадска куна златица“)	парч.	70.000
		2) „Поларна лисица“, „Сребрена лисица“ и „Сина лисица“	парч.	55.000
		3) „Астраган“	парч.	40.000
		4) „фока“ и „Црвена лисица“	парч.	35.000
		5) „Бизамски стаорец“	парч.	30.000
		6) „Нутрија“	парч.	28.000
		б) јакни-долги (над 60 cm):		
		1) „Нерц“ („Визон“, „Минг“, „Канадска куна златица“)	парч.	47.000
		2) „Поларна лисица“, „Сребрена лисица“ и „Сина лисица“	парч.	37.000
		3) „Астраган“	парч.	27.000
		4) „Фока“ и „Црвена лисица“	парч.	23.000
		5) „Бизамски стаорец“	парч.	20.000
		6) „Нутрија“	парч.	19.000
		в) јакни-покуси (до 60 cm):		
		1) „Нерц“ („Визон“, „Минг“, „Канадска куна златица“)	парч.	31.000

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		2) „Полярна лисица“ и „Сребрена лисица“ и „Сина лисица“	парч.	25.000	17 58.01	Теписи, прекривки и покривачи јазлирани, врзани со машина:			
		3) Астраган“	парч.	18.000		1) волнени	m ²	1.100	
		4) „Фока“ и „Црвена лисица“	парч.	15.000		2) од друг текстилен материјал	m ²	850	
		5) „Бизамски стаорец“	парч.	13.000	18 58.04	Плиш и сомот			
		6) „Нутрија“	парч.	12.700		1) од памук	kg	750	
		г) капи-шубари	парч.	2.500		2) од свила	kg	1.200	
		д) јаки	парч.	2.700		3) од синтетички влакна	kg	600	
		2) од просто крзно: (зајак, јагнс и овца)	kg	4.500	19 58 09	Тантели работени на машина	kg	1.100	
		Забелешка: За предмети-те изработени од ногички и остатоци од крзно царинската основа од точка 1/а/1, 1/а/3, 1/б/1, 1/б/3, 1/в/1, 1/в/3, се намалува за 50%, а за другите предмети од точка 1 за 30%.			20 59.08	Предмети за облекување од скај:			
						1) мантили	парч.	1.600	
						2) јакни	парч.	1.000	
					21 60.01	Плетени или хеклувани мет-ражни производи, нееластични и негумирани:			
						1) од волна	kg	850	
						2) од памук	kg	350	
						3) од синтетички влакна	kg	650	
8 43.04	Предмети за облекување од вештачко крзно:				22 60 04	долни алишта од памук	kg	500	
	1) за возрасни:				23 60.05	Горна облека и други пред-мети плетени или хеклува-ни, нееластични и негуми-раци:			
	а) бунди	парч.	3.400			1) од памук	kg	900	
	б) јакни	парч.	2.300			2) од волна и фина живо-тинска длака	kg	1.400	
	2) за деца	kg.	550			3) од синтетички влакна	kg	1.000	
9 50.09	Ткаенини од свила или от-падоци од свила:				24 61 01	Горна облека за возрасни мажи:			
	1) од свила:					1) од волнени ткаенини:			
	а) ретки ткаенини (му-слин, гренадин, воал, газа и сл.)	kg	1.500			а) капути	парч.	4.500	
	б) други	kg	1.300			б) мантили	парч.	3.400	
	2) ткаенини од бурет свила	kg	1.100			в) облеки	ком-плети	3.700	
10 51 03	Предиво од синтетички влак-на	kg	450			г) блејзери	парч.	2.500	
11 53.10	Предиво од волна	kg	700			д) панталони	парч.	1.200	
12 53.11	Ткаенини од волна на овци или јагниња или од фина животинска длака (штофо-ви):					2) од синтетички ткаенини и мешаница (до 50% вол-на):			
	1) машки	kg	1.500			а) капути	парч.	3.000	
	2) женски	kg	1.100			б) мантили	парч.	2.400	
13 55 06	Конец:					в) облеки	ком-плети	2.600	
	1) за везење	kg	2.700			г) блејзери	парч.	1.700	
	2) за плетење и хеклање	kg	1.000			д) панталони	парч.	900	
	3) друго	kg	600			е) облеки за скијање:			
14 55.08	Фротирни ткаенини од па-мук	kg	450			1) јакни	парч.	1.400	
15 55.09	Други памучни ткаенини:					2) панталони	парч.	1.100	
	1) за завеси	kg	900			3) комплет од еден дел	парч.	2.400	
	2) друго	kg	450			4) ракавици	чивт	500	
16 56.07	Ткаенини од вештачки или синтетички влакна:								
	1) за завеси	kg	900						
	2) друго	kg	650						

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		3) од памучна и цел-ткае- вина и мешаница (до 50% синтетика):					3) од памучни и цел-ткае- нини и мешаница (до 50% синтетика):		
		а) мантили	парч.	2.000			а) мантили	парч.	2.100
		б) облеки	ком- плети	2.000			б) фустани	парч.	1.100
		в) сакоа	парч.	1.500			в) здолници:		
		г) панталони:					1) „blue jeans“	парч.	700
		1) „blue jeans“	парч.	700			2) друго	парч.	600
		2) друго	парч.	600			г) панталони:		
		4) виндјакни од сите видови ткаенини:					1) „blue jeans“	парч.	700
		а) без влошка	парч.	1.800			2) друго	парч.	600
		б) со влошка	парч.	2.700			4) виндјакни од сите видови ткаенини:		
		5) блузи од сите видови ткаенини:					а) без влошка	парч.	1.800
		а) „blue jeans“	парч.	700			б) со влошка	парч.	2.700
		б) друго	парч.	500			5) блузи од сите видови ткаенини:		
25 61.02	Горна облека за жени и де- ца:						а) „blue jeans“	парч.	700
	1) од волнена ткаенина:						б) друго	парч.	500
	а) капути	парч.	4.500				6) детска облека:		
	б) мантили	парч.	3.400				а) волнена	кг	1.100
	в) костими	ком- плети	3.300				б) друго	кг	700
	г) фустани	парч.	2.000				7) комплети за бебиња	пакет	2.000
	д) здолници	парч.	1.000		26 62.01	Бебиња:			
	е) панталони	парч.	1.000			1) од камилска длака	парч.	3.000	
	2) од синтетичка ткаенина и мешаница (до 50% волна):					2) од волна:			
	а) капути	парч.	3.200			а) за едно лице	парч.	1.800	
	б) мантили	парч.	3.000			б) за две лица	парч.	2.200	
	в) костими	ком- плети	2.200			3) од памук	парч.	450	
	г) фустани	парч.	1.700			4) од синтетични влакна	парч.	900	
	д) здолници	парч.	900		27 62.02	Креветска рубелина и рубе- лина за на маса			
	е) панталони	парч.	900			1) креветска рубелина и за на маса (освен прекривки):			
	е) облеки за скијање:					а) од дамаст	kg	1.000	
	1) за жени:					б) од друг материјал:			
	а) јакни	парч.	1.400			1) дезенирана	kg	850	
	б) панталони	парч.	1.100			2) еднобојна	kg	550	
	в) комплет од еден дел	парч.	2.400			2) прекривки за кревет:			
	г) ракавици	чифт	500			а) за едно лице	парч.	750	
	2) за деца:					б) за две лица	парч.	1.300	
	а) јакни	парч.	800		28 63.01	Употребувани предмети за облекување и употребувани обувки	kg	300	
	б) панталони	парч.	400			29 64.01	Обувки за скијање:		
	в) комплет од еден дел	парч.	1.000			1) за возрастни	чифт	1.600	
	г) ракавици	чифт	250			2) за деца	чифт	900	

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
30	64.02	Обувки со фон од природна или пресувана кожа:					б) на течни горива:		
	1)	чевли:				1)	до 5000 kcal	парч.	4.200
		а) машки	чифт	1.400		2)	над 5000 kcal	парч.	5.000
		б) женски	чифт	1.400		3)	со автоматска регулација на топлината:		
		в) детски	чифт	600		а)	обични	парч.	4.500
	2)	чизми:				б)	обложени со керамика	парч.	5.900
		а) машки	чифт	2.500		в)	камини обложени со керамика	парч.	8.500
		б) женски	чифт	2.500		г)	камини, други	парч.	7.200
		в) детски	чифт	700		д) на гас:			
31	64.04	Обувки со фон од други материјали:				1)	обични	парч.	5.100
	1)	чевли:				2)	во облик на камин	парч.	8.200
		а) машки	чифт	1.000		2) шпорети:			
		б) женски	чифт	1.000		а) на цврсти горива:			
		в) детски	чифт	400		1)	обични	парч.	4.500
	2)	чизми:				2)	со вграден систем за етажно греење 10.000 kcal	парч.	12.000
		а) машки	чифт	1.600		б) на гас:			
		б) женски	чифт	1.600		1)	со три пламени	парч.	5.500
		в) детски	чифт	500		2)	со четири пламени	парч.	7.000
32	66.01	Чадори	парч.	500		3)	гасни решоа	пламен	400
33	69.11	Садови и други предмети што се употребуваат во домаќинството или за тоалетни цели од порцелан:				4)	гасни бојлери проточни:		
	1)	еднобојни	kg	200		а)	до 5 литри во минута	парч.	4.500
	2)	во повеќе бои	kg	300		б)	над 5 до 10 литри во минута	парч.	6.500
34	69.12	Садови и други предмети што се употребуваат во домаќинството или за тоалетни цели од други видови керамики:				в)	над 10 до 15 литри во минута	парч.	9.500
	1)	еднобојни	kg	150	37	73.37	Радијатори од челичен лим	kg	41
	2)	во повеќе бои	kg	250	38	73.38	Садови:		
						1)	емајлирани	kg	200
						2)	од нерѓосувачки челик	kg	600
35	70.13	Производи од стакло што се употребуваат за на маса, за кујна, за канцеларии, за внатрешна декорација и сл:			39	76.16	Радијатори од алуминиум	kg	125
	1)	од кристал:			40	84.06	Мотори за чамци, подвижни:		
		а) брусен	kg	550		1)	до 4,41 kW	kW	3.000
		б) друг (леан)	kg	400		2)	над 4,41 до 6,61 kW	kW	2.900
	2)	од друго стакло	kg	200		3)	над 6,61 до 10,29 kW	kW	2.600
						4)	над 10,29 до 13,23 kW	kW	1.900
36	73.36	Печки, шпорети, пламеници и други грејачи што се употребуваат во домаќинството, освен печки за централно и етажно греење:			41	84.15	Ладилници-фрижидери, за домаќинството:		
	1)	печки:				1)	обични		
		а) на цврсти горива:				а)	со две ѕвездички	литар	32
		1) обични	парч.	4.000		б)	со три ѕвездички	литар	40
		2) трајно-жаречки	парч.	7.500		2)	комбинирани со конзерватор (длабоко замрзнување):		
						а)	со конзерватор до 80 литри	литар	35

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		б) со конзерватор над 80 литри	литар	40			а) со повеќе програми (претперење, перење и центрифугирање):		
	3)	комбинирани, на гас и електрична струја	литар	125			1) до 600 свртувања/мин.	1 kg суви алишта	2.500
	4)	конзерватори-апарати за длабоко замрзнување:					2) над 600 свртувања/мин. до 800 свртувања/мин.	1 kg суви алишта	3.000
		а) разладни сандаци	литар	35			3) над 800 свртувања/мин.	1 kg суви алишта	3.800
		б) разладни ормани	литар	45					
42	84.16	Апарати за пеглање за домаќинството со валјаци:							
	1)	без подлога, со ширина на валјакот до 56 cm	парч.	6.000					
	2)	со подлага, со ширина на валјакот:					б) Superdry, Trockner (со претперење, перење, центрифугирање и сушење):		
		а) до 74 cm	парч.	8.500			1) до 600 свртувања/мин	1 kg суви алишта	3.500
		б) над 74 до 85 cm	парч.	9.500			2) над 600 до 1000 свртувања/мин	суви алишта	4.000
	3)	со склопувачка подлога со ширина на валјакот:					3) над 1.000 свртувања/мин	1 kg суви алишта	5.000
		а) до 65 cm	парч.	7.000					
		б) над 65 до 74 cm	парч.	8.500					
		в) над 74 до 85 cm	парч.	13.000					
43	84.18	Кујнски пречистувачи на воздух (папи)	парч.	4.000					
44	34.19	Машини за миење садови за домаќинството:					2) за сушење:		
	1)	до 4 лица	парч.	10.000			а) центрифуги, со капацитет до 3 kg	парч.	2.000
	2)	над 4 до 8 лица	парч.	15.000			б) центрифуги, со капацитет над 3 до 5 kg	парч.	3.000
	3)	над 8 лица	парч.	20.000			в) калорифери	1 kg алишта	2.500
		Забелешка:			47	84.41	Машини за шиенење за домаќинство:		
		1. Ако капацитетот на машината е изразен во меѓународна единица — „број на приборот за јадење“, пресметувањето на лицата се врши со делење на тој број со фактурата 1,5.					1) со електричен погон:		
		2. За машини за миење садови со вградено лавабо (орманче), царинската основница се зголемува за 4.000 динари.					а) цик-цак:		
							1) кабинет	парч.	8.500
							2) носиви (портабл)	парч.	7.000
							3) глави	парч.	6.000
							б) суперавтоматски:		
							1) кабинет	парч.	12.000
							2) носиви (портабл)	парч.	11.000
							3) глави	парч.	9.000
							в) електронски:		
							1) кабинет	парч.	23.500
							2) носиви (портабл)	парч.	21.000
							3) глави	парч.	19.500
45	84.37	Машини за рамно плетење без подлога, за домаќинството, нето-тежина до 20 kg:					2) подлоги за машини за шиенење:		
	1)	едноредни:					а) кабинет	парч.	3.000
		а) без програматор	парч.	6.500			б) друго	парч.	2.000
		б) со програматор	парч.	8.500					
	2)	дворедни:							
		а) без програматор	парч.	13.000					
		б) со програматор	парч.	20.000					
46	84.40	Машини за перење и сушење алишта, за домаќинството:			48	84.47	Кружни пили (циркулари) на подлога, со електромотор со моќност:		
	1)	за перење — автоматски (до 5 kg суви алишта):					1) 1,10 kW	парч.	4.500

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	б) комбинирани (на гас и електрична струја):								
	1) со три пламени и една електрична плоча	парч.		7.000					
	2) со четири пламени и една електрична плоча	парч.		8.000	35 87.10	Велосипеди без мотор:			
	3) со два пламена и две електрични плочи	парч.		7.300		1) за возрасни:			
	4) со три пламени и две електрични плочи	парч.		7.600		а) обични	парч.		3.000
	5) со четири пламени и две електрични плочи	парч.		8.500		б) што се склопуваат, со пречник на тркалата над 380 mm	парч.		3.500
	7) електрични микробрановни печки:					в) велосипеди со спортска изработка	парч.		7.500
	а) до 500 W	парч.		10.000		2) за деца, со пречник на тркалата:			
	б) над 500 W	парч.		14.000		а) до 380 mm	парч.		1.700
	8) електрични пегли со парно влажење	парч.		1.000	56 87.13	Детски колички:			
	9) електрични термоакумулациони печки со моќност:					1) обични	парч.		1.700
	а) 2 kW	парч.		6.800		2) длабоки	парч.		2.500
	б) 3 kW	парч.		8.700		3) комбинирани, спортско-длабоки со посебна вложка	парч.		4.000
	в) 4 kW	парч.		10.800	57 87.14	Рачни колички за превоз на материјал со едно тркало	парч.		1.000
	г) 5 kW	парч.		11.500	58 92.12	Грамофонски плочи и други регистратори на звук:			
	д) 6 kW	парч.		12.500		1) грамофонски плочи со пречник:			
	е) 8 kW	парч.		15.000		а) 17 cm	парч.		50
54 85 15	Телевизиски приемници:					б) 25 cm	парч.		100
	1) носиви (портабл):					в) 30 cm	парч.		150
	а) црно-бели со екран:					2) магнетофонски ленти, неспимени	парч.		0,55
	1) до 25 cm	парч.		2.700		3) касети неспимени:			
	2) над 25 до 31 cm	парч.		3.200		а) C-60	парч.		55
	3) над 31 до 36 cm	парч.		4.000		б) C-90	парч.		70
	4) над 36 до 44 cm	парч.		4.500		в) C-120	парч.		100
	5) над 44 до 48 cm	парч.		5.500					
	б) во боја со екран:								
	1) до 36 cm	парч.		13.000					
	2) над 36 до 44 cm	парч.		15.000					
	3) над 44 до 48 cm	парч.		17.500					
	2) за на маса:								
	а) црно-бели, со екран:								
	1) до 51 cm	парч.		6.000					
	2) над 51 до 63 cm	парч.		6.500					
	3) над 63 cm	парч.		7.000					
	б) во боја со екран:								
	1) до 51 cm	парч.		20.000					
	2) над 51 до 56 cm	парч.		25.000					
	3) над 56 до 67 cm	парч.		30.000					

Забелешка: За телевизиските приемници во боја без вграден систем за далечинско управување, царинската основица се намалува за 3000 динари.

35 87.10 Велосипеди без мотор:

1) за возрасни:

а) обични парч. 3.000

б) што се склопуваат, со пречник на тркалата над 380 mm парч. 3.500

в) велосипеди со спортска изработка парч. 7.500

2) за деца, со пречник на тркалата:

а) до 380 mm парч. 1.700

б) над 380 mm парч. 2.200

56 87.13 Детски колички:

1) обични парч. 1.700

2) длабоки парч. 2.500

3) комбинирани, спортско-длабоки со посебна вложка парч. 4.000

57 87.14 Рачни колички за превоз на материјал со едно тркало парч. 1.000

58 92.12 Грамофонски плочи и други регистратори на звук:

1) грамофонски плочи со пречник:

а) 17 cm парч. 50

б) 25 cm парч. 100

в) 30 cm парч. 150

2) магнетофонски ленти, неспимени парч. 0,55

3) касети неспимени:

а) C-60 парч. 55

б) C-90 парч. 70

в) C-120 парч. 100

2. За стоките што државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странски државјани непосредно ги увезуваат, односно ги примаат од странство, што не се опфатени со точка 1 на оваа листа, царинската основица ја утврдува царинарницата со процена врз основа на текуштите цени на пазарот ја земјата од која стоките се увезуваат и просечните трошоци на превозот и доставувањето до југословенската граница, согласно со член 42 став 3 од Царинскиот закон.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа листа, престачува да важи Листага на царинските основици за стоките што југословенски и странски државјани непосредно ги увезуваат односно ги примаат од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/80).

4. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 11052/1
26 декември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Звонко Попкиќ, с. р.

101.

Врз основа на член 25 став 4 во врска со член 25 став 2 на Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76, и 74/80) директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува:

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ, ОПРЕМАТА ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ НА ВКЛОПНИ ЧАСОВНИЦИ ЗА МЕРНИТЕ ГРУПИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, КАКО И РАБОТНИЦИТЕ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ПОГЛЕД НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА АКО МУ СЕ СТАВААТ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ОРГАНОТ НА КОНТРОЛАТА ПРИ ПРЕГЛЕДОТ И ЖИГОСУВАЊЕТО НА ВКЛОПНИТЕ ЧАСОВНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите што треба да ги исполнуваат работните простории и опремата за преглед и жигосување на вклопни часовници за мерните групи за мерење на електрична енергија (во натамошниот текст: вклопни часовници), како и условите во поглед на стручната подготовка на работниците што организацијата на здружен труд која произведува или поправа вклопни часовници, е должна да ѝ ги стави на располагање на подрачната организациона единица на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: органот на контролата) при прегледот и жигосувањето на вклопни часовници, ако прегледот на тие вклопни часовници, на нејзино барање, по исклучок од одредбите на член 25 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата, го врши во нејзините деловни простории.

Член 2

Работните простории за преглед и жигосување на вклопните часовници мораат:

- 1) да бидат чисти и суви;
- 2) да бидат заштитени од бука, потрес, вибрација, навлегување на прав и водена пара;
- 3) да имаат постојна температура и соодветно осветление;
- 4) да бидат изградени во согласност со техничките нормативи и доволно пространи за сместување на опремата;
- 5) да ги исполнуваат условите пропишани во поглед на хигиенско-техничката заштита.

Условите од став 1 на овој член не смеат да се изменат во толкава мера што да ја воведат во прашање декларираната точност и прецизност на опремата и на вклопните часовници кои се испитуваат.

Член 3

Температурата во работните простории во кои се врши преглед на вклопните часовници за време на испитувањето мора да биде 23°C ($\pm 3^{\circ}\text{C}$).

Релативната влажност на воздухот во работните простории во кои се врши преглед на вклопните часовници мора да биде во границите од 40% до 70%.

Јачината на осветлението во работните простории во кои се врши преглед на вклопните часовници треба да биде во границите од 600 Lx до 1000 Lx (JUS U. C9. 100).

Температурата во работните простории во кои се врши преглед на вклопните часовници мора да се мери и да се регистрира со термометри чија поделба на скалата изнесува најмалку 1°C , а релативната влажност на воздухот — со хигрометри чија поделба на скалата изнесува најмалку 5%.

Температурата и релативната влажност на воздухот во работните простории во кои се врши преглед на вклопните часовници мораат да се одржуваат во границите пропишани во ст. 1 и 2 на овој член со уредите за климатизација.

Член 4

Заштитата од потреси и вибрации во работните простории во кои се врши преглед на вклопните часовници мора да биде изведена така што потребите и вибрациите да не влијаат врз точноста на мерењето на опремата и на вклопните часовници кои се испитуваат.

Член 5

Опремата за испитување на вклопните часовници мора да овозможи испитување според метролошките услови за одделни видови вклопни часовници.

Член 6

Опремата која се користи за испитување на вклопни часовници мора да има такви мерно-технички карактеристики што да може испитувањето да се врши според еден од наведените методи, и тоа:

- 1) метод на споредување со основниот часовник;
- 2) метод на определување на диференцијалниот дневен од на вклопниот часовник;
- 3) метод на автоматско регистрирање на моментот на отворањето и на моментот на затворањето на вклопникот на вклопниот часовник.

Член 7

Опремата која се користи за испитување на вклопните часовници се состои од секундарни еталони, од работни еталони и од помошна опрема.

Секундарните еталони за испитување на вклопните часовници можат да бидат:

- 1) основен кварцен часовник и часовен компаратор; или
- 2) автоматски уред за испитување на вклопните часовници.

Работни еталони за испитување на вклопните часовници се:

- 1) механички, електромеханички и електронски секундомери;
- 2) волтметар за мерење на напонот на напојувањето;
- 3) потсклоп за испитување на вклопникот на максимумот (мерач на интервалот на времето).

Помошната опрема која се користи за испитување на вклопните часовници се состои од:

- 1) подножје или плоча за поставување на вклопните часовници, снабдени со сигнални ламбички;
- 2) потсклоп за промена на напонот за навивање на погонскиот мотор на вклопниот часовник;
- 3) синхрони часовници.

Член 8

Секундарните еталони за испитување на вклопните часовници не смеат да имаат грешка поголема од $1s/24h$ што одговара на стабилноста на нивната временска база од 1×10^{-8} .

Основниот кварцен часовник мора да биде конструиран така што да е можно прочитување на секундите и да има резервно напојување најмалку 12 часови.

Часовниот компаратор мора да биде конструиран така што да е можно определување на моментната вредност на дневниот од на вклопниот часовник, во опсег од $\pm 30 s/24h$ со прецизност на читање од најмалку $2s/24h$.

Автоматскиот уред за испитување на вклопните часовници мора да биде конструиран така што да е можно прочитување на времето со точност од $1s$ и регистрирање на моментот на отворањето и на моментот на затворањето на вклопникот на вклопниот часовник, со точност од $0,1s$.

За секундарните еталони за испитување на вклопните часовници се води евиденција, која ги опфаќа податоците, и тоа:

- 1) називот на секундарниот еталон;
- 2) називот на производителот и типот;
- 3) серискиот број и годината на производството;
- 4) датумот на првото пуштање во работа;
- 5) датумот на последниот преглед;
- 6) датумот кога е потребно да се изврши следниот преглед.

Член 9

За испитување на вклопните часовници можат да се користат механички, електромеханички и електронски секундомери ако се жигосани односно ако имаат уверение за исправноста согласно со одредбите на Законот за мерните единици и мерилата.

Волтметарот за мерење на напонот на навивањето на вклопниот часовник мора да биде најмалку од класа 1.5.

Потсклопот за испитување на вклопникот на максимумот (мерач на интервалот на времето) мора да биде конструиран така што грешката која настанува поради задвижување и запирање, како и поради сопствениот од, не смеа да биде поголема од $0,1s$ во интервал на време од $1h$.

Член 10

Потсклопот за промена на напонот на навивањето на погонскиот мотор на вклопниот часовник може да биде агтотрансформаторот или напонскиот дел на уредот за испитување на бројлото на електричната енергија. Силата на овој потсклоп треба да биде во согласност со бројот на испитуваните вклопни часовници.

Ако основниот часовник не е доволно видлив потребно е да се воведат синхрони часовници. Син-

хроните часовници мораат да бидат конструирани така што да е можно прочитување на секундите, а нивното покажување мора да биде во согласност со покажувањето на основниот часовник.

Подножјата или плочите за поставување на вклопните часовници мораат:

- 1) да имаат место за поставување на најмалку пет вклопни часовници;
- 2) да овозможат вертикална положба на вклопниот часовник;
- 3) со помош на соодветни сигнални ламбички да ја сторат повидлива состојбата на вклопниот часовник.

Член 11

Раководителот на работната единица или на службата, групата, одделението односно друга форма на организирање на работата во рамките на која се врши преглед и жигосување на вклопните часовници, мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да има висока школска подготовка и најмалку 3 години работно искуство на соодветни работи; или
- 2) да има виша школска подготовка и најмалку 6 години работно искуство на соодветни работи; или
- 3) да има средна школска подготовка и најмалку 10 години работно искуство на соодветни работи.

Освен условите од став 1 на овој член, раководителот на работната единица или на службата, групата, одделението, односно другата форма на организирање на работата мора да ја познава целата проблематика на прегледот и жигосувањето на вклопните часовници и на опремата за нивното испитување.

Член 12

Работниците што работат на дотерување и испитување на вклопните часовници и кои ракуваат со опремата за испитување на вклопните часовници мораат да имаат соодветна стручна подготовка.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на работниците во организациите на здружен труд што произведуваат вклопни часовници.

Член 13

Решенијата со кои на определени организации на здружен труд им е одобрено во нивните деловни простори да се врши преглед и жигосување на вклопните часовници, а што се донесени пред денот на влегувањето во сила на овој правилник, престануваат да важат на 31 декември 1981 година.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0213-8931/2
28 декември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени
метали,
Милисав Ђокиќ с.р.

102.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИЗРАБОТКАТА НА СТАНДАРДИ

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард од областа на изработката на стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/68).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр. 50-2264/1
10 февруари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

103.

Врз основа на член 175 ст. 2, 5 и 6 и на член 176 ст. 3 и 4 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за начинот и роковите за регистрирање и евидентирање на кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/77, 19/78, 69/78, 28/79 и 64/80) во точка 11 став 2 зборовите: „на 31 декември 1980 година“ се заменуваат со зборовите: „на 30 јуни 1981 година“. Се додава нова реченица која гласи: „Банките овластени за работите со странство ќе ги групираат кредитите според републиката и покраинската припадност на крајните корисници на кредитите и извештаи за кредитите ќе доставуваат на народната банка на републиката и на народната банка на автономната покраина надлежна за крајниот корисник“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 8
3 февруари 1981 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 236 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ

Се разрешува од должноста директор на Сојузнага дирекција за резерви на прехранбените производи Вељко Крижник, поради заминување на друга должноста.

С. п. п. бр. 106
23 јануари 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драгац, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

Страна

97. Правилник за начинот на утврдување и искажување на износот до кој организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства можат да располагаат со општествени средства во првото тримесечје на 1981 година за исплатување на определени издатоци —	285
98. Наредба за издавање и амортизација на обврзниците на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — —	288
99. Решение за определување на цените на обрасците за патни и други исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на странци — — — — —	290
100. Листа на царинските основици за стоки-ките што државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странски државјани непосредно ги увезуваат, односно ги примаат од странство	290
101. Правилник за условите што треба да ги исполнуваат работните простории, опремата за преглед и жигосување на вклопни часовници за мерните групи за мерење на електрична енергија, како и работниците во определени организации на здружен труд во поглед на стручната подготовка ако му се ставаат на располагање на органот на контролата при прегледот и жигосувањето на вклопните часовници	298
102. Правилник за престанок на важењето на Решението за југословенскиот стандард од областа на изработката на стандарди	300
103. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за начинот и роковите за регистрирање и евидентирање на кредитните работи со странство — — — — —	300
Назначување и разрешување — — — — —	300